

ПЕНЗИОНЕРСКИ видици

НОВА МАКЕДОНИЈА

Број 45,
Четврток,
15.10.2015

СЗПМ

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ЗП-ПРОБИШТИП

Пикник на зелено во живописното Лесново



И годинава Здружението на пензионерите од Пробиштип беше организатор на традиционалната средба на зелено во живописното Лесново, каде што е сместен еден од најстарите и најубави манастири во Македонија, Лесновскиот манастир „Свети Гаврил Лесновски“, кој датира од првата половина на 14 век и е предизвик за многу посетители не само од Македонија туку и од странство.

Средбата се одржа на 21 септември и беше во рамките на одбележувањето на Денот на пензионерите во Македонија, 20 септември, и големиот празник на правос-

лавните верници Мала Богородица.

И покрај тоа што ноќта пред 21 септември постојано врнеше и се најавуваа врнежи и на самиот ден, тоа многу не ги поколеба пензионерите. Во малку помал број од минатата година, бројката од околу 6 илјади пензионери од цела Македонија ги надмина очекувањата, што значи дека времето и дождот не ги исплашија пензионерите. За среќа, денот беше сончев и пријатен, па сите што се најдоа во Лесново имаа можност да уживаат во прекрасниот амбиент на околината, на ливадите кои наликуваа како во пролет и во

манастирскиот комплекс чиј двор наликуваше на цветна градина. При пристигнувањето пензионерите влегоа во манастирот, си запалија свеќи за здравје и среќа, а потоа се распослаа во раскошната убавина на дворот, каде што покрај пензионерите кои допатуваа организирано преку своите здруженија, во Лесново тој ден дојдоа и голем број верници, со што бројот на присутните беше уште поголем.

Според програмата на домаќинот ЗП-Пробиштип, со претставниците од 30-те здруженија кои допатуваа во Лесново се одржа средба на која се разменија пред-

лози, искуства и мислења за осмислувањето на ваквите дружења на оваа популација. На средбата, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, им го врачи признанието за успешното учество на гајдациите при КУД „Весели пензионери“ на Европскиот меѓународен фестивал трета животна доба во Љубљана, Словенија. Признанието го прими претседателот на ЗП-Пробиштип Груица Манасијев, кој од срце се заблагодари во името на сите присутни.

Потоа, на присутните пензионери на пикникот им се обрати претседателот на ЗП-Пробиштип Груица Манасијев, кој им

Овие средби се најубава можност за градење мостови на пријателства кои се чуваат со години и кои го забавуваат стареењето, истакна претседателот на СЗПМ Драги Аргировски

посака пријатно и топло добредојде, заблагодарувајќи им се за нивното присуство и честитајќи им го Денот на пензионерите со најубави желби за многу здравје и многу вакви дружења.

Добредојде, многу здравје, среќа и убави пензионерски денови на присутните им посака и претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, кој и овој пат се најде меѓу своето членство заедно да го прослават Денот на пензионерите. Во своето излагање тој ја истакна важноста на ваквите дружења за припадниците на третата доба, нагласувајќи дека токму овие средби ги релаксираат и ги отргнуваат од секојдневните грижи.

Овие средби, истакна Аргировски, се најубава можност за градење мостови на пријателства кои се чуваат со години и кои го забавуваат стареењето. Во своето обраќање Аргировски не ја одмина и соработката на здруженијата со локалните самоуправи и со градоначалниците, од кои добиваат голема поддршка во своите активности, а тоа го потврди и градоначалникот Тонко Тоневски во своето поздравно обраќање, ветувајќи дека соработката со здружението ќе продолжи и во иднина.

М. Здравковска

РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР „САРАЈ“ - СКОПЈЕ

Пензионерите празнуваа и се дружеа

Рекреативниот спортски комплекс „Сарај“ во Скопје, на 15 септември беше центар на пикник-средба на пензионери од скопските и од десетина други здруженија, членки на СЗПМ, која првпат оваа година под покровителство на градоначалникот на Скопје ја организира Градскиот сојуз на здруженијата на пензионери. Над 2.000 пензионери, по повод Денот на независноста на нашата држава и Денот на пензионерите на Македонија, чествуваа и се дружеа во пријатен амбиент и убаво време.

Најпрво музиката и орото го најавија настанот, а разиграните пензионери на момент беа прекинати за да им посака добредојде домаќинот Методија Новковски, претседател на ИО на Сојузот на здруженија на пензионери на Скопје, кој го истакна значењето на оваа средба повикувајќи на поголемо присуство на здруженијата од Република Македонија со желба истата да стане традиционална. При тоа тој посака овој простор да стане вистински сарај и за пензионерите.

На средбата, на присутните им се обратија и градоначалниците на општините Сарај и Горче Петров, Беќим Мурати и Сокол Митровски, кои го истакнаа значењето на средбата во овој спортски комплекс и апелираа пензионерите повеќе да го посетуваат.

Поздравувајќи ги и честитајќи им ги двата празника, претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, месецот септември го издвои како исклучителен и плоден за пензионерите. Во врска со зголемувањето на пензиите тој направи споредување со земјите од нашето опкружување и истакна дека пензионерите во Македонија имаат највисок процент на просечна пензија во однос на опкружувањето. Исто така, зборуваа и за бенефициите и за можностите што ги уживаат пензионерите од користењето бесплатна климатско-бањска рекреација и бесплатен туристички вкенд.

Кон честитките се придружи и директорот на Фондот на ПИОМ Амел Даути, кој ја истакна примерната соработка со Сојузот и со претседателот Аргировски, при што рече дека таквата тенденција ќе продолжи, а Фондот

и понатаму ќе настојува целосно да ги реализира сите законски обврски и да придонесува кон подобрување на квалитетот на животот на пензионерите.



Во поздравниот говор, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, исто така, потсети на одличната соработка со СЗПМ и со Градскиот сојуз и вети



дека како градоначалник и како претседател на ЗЕЛС постојано ќе се залага во буџетите на општините да се планираат средства за помош на пензионерите за достоинствена старост. Честитајќи им го празникот тој на сите им посака добро здравје и повеќе вакви средби и дружења за поактивно и подолго живеење и ја прогласи средбата за отворена. Потоа, присут-

ните повторно им се вратија на орото, на музиката и на песните, кои ечеа на сите јазици на оние кои живеат во Македонија, како уште еден пример и доказ за почитувањето и негувањето на заедништвото и соживотот во најмасовната неполитичка и мултиетничка пензионерска организација.

М. Димовски

15-ТИ ФЕСТИВАЛ ЗА ТРЕТА ЖИВОТНА ДОБА ВО ЉУБЉАНА - СЛОВЕНИЈА

И оваа година македонските пензионери ги одушевија присутните



Меџо Димовски

Тој ден, на 29 септември, сè беше подготвено за настап и сè чекаше на закажаното време за да се отворат вратите на Цанкаревият дом во Љубљана, кон кој се слеваше река учесници на фестивалот од градот-домаќин и претставници на здруженијата на пензионери од повеќе градови на Словенија и од странство. Со забразни чекори се приближуваа и нашите претставници и тукушто излегоа од автобусот и го минаа платото кон Домот на културата, пред влезот силно зачукаа тапаните создавајќи несекојдневно ехо кое се одбиваше од височината на грандиозното здание и се разлеваше низ улиците на преубавата и пречиста Љубљана, најјавувајќи го големиот настан на македонските пензионери. Се развири македонското знаме и знаменосецот го поведе заедничкото оро на двете културно-уметнички друштва - „Пензионер“ од Радовиш и „Разиграни пензионери“ од Македонска Каменица, кои сложено заиграа и ја започнаа мисијата на македонското претставување, со што уште на почетокот внесоа весело расположение и ги освоија првите аплаузи.

СОЛИДАРНОСТА - ТЕМЕЛ НА ОПШТЕСТВОТО

Импресioniраше и свеченото отворање на фестивалот во Линхартовата палата, на кое присуствуваа нашите учесници и делегацијата на СЗПМ предводена од претседателот Драги Аргировски. На овој несекојдневен настан, на присутните прв им се обрати министерот за јавна управа Борис Коприникар, кој смисловито кажа дека староста не е проблем колку што е проблем да се доживее лабока старост преку активно и здраво живеење и дружење, за што рече дека пример е и овој фестивал. По него, во своето обраќање, градоначалникот Зоран Јанковиќ кажа дека Љубљана отвора многубројни дневни центри и други институции за старите и за инвалидите. Претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Словенија (ЗДУС), Антон Донко, со задоволство истакна дека ЗДУС, заедно со организаторите подготвиле програма со содржини кои го олицетворуваат моделот на активно и здраво стареење со акцент на потребата за вистинска меѓусебна соработка и сплотеност на сите генерации. Министерката за труд, семејство, социјални прашања



и еднакви можности, Ања Копач Мрак, истакна дека и е чест што Министерството го помага овој фестивал и дека солидарноста е темел на општеството. Поздравите обраќања на организаторот и на поддржувачите на фестивалот беа проследени со уметнички изведби од Оркестрот на Љубљанските ветерани со гости од балетот и во придружба на познатиот музички интерпретатор Мојмир Сепе. На отворањето особено беше поздравена и директорката на европската Програма за активно и асистирано живеење, Карина Маркус, а признанија за мно-

гугодишно учество на оваа манифестација им беа доделени на осум најистакнати активисти. За почесна амбасадорка на фестивалот беше прогласена Ана Остерман.

ПРИФАТЕНА МАКЕДОНСКАТА ИНИЦИЈАТИВА

Паралелно со изведувачето на програмските настани на учесниците се одвиваше и Меѓународната конференција на која со реферати и панел дискусии беа размнети мислења и искуства од работата и активно-

стите на здруженијата и сојузите на пензионерите, особено истакнувајќи ги постигнувањата во сите области и сегменти на активното стареење. Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, од повеќе аспекти зборуваше за активното стареење при што ги презентираше искуствата и постигнувањата во рамките на проектите и на ниво на Републиката. Притоа, тој ја истакна иницијативата наредната година во Македонија, по повод 70-годишнината од пензионерското организирање, да се одржи Балкански фестивал на песни, музика и игри, со помош на ЕУ. Оваа иницијатива беше прифатена и поддржана од сите претставници на сојузи и претставници на конференцијата од Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Македонија, Словенија, Србија, Унгарија и од Црна Гора, а особена поддршка беше дадена и од европскиот пратеник Иво Вајл, како домаќин на конференцијата. На учесниците на фестивалот, на приемот што го организираше претседателот на ЗДУС Антон Донко беше искажана намерата за воспоставување поврвста соработка и меѓусебна размена на добра практика и здружување за силно лобирање во институциите на Европската Унија за прашања од интерес на пензионерите. Притоа, на претседателот Драги Аргировски, кој беше промовиран за лидер на пензионерското организирање на Балканот, му беше врачена слика како подарок за долгогодишната соработка, пријателски односи и учество на фестивалот.

Настапите на културно-уметничките друштва од здруженијата на пензионери од Словенија беа реализирани во халите на саемот што се одружуваше на неколку нивоа во Цанкаревият дом, во кои на штандовите беа изложени и се нудеа разни видови производи и безброј други работи и помага

кого кои можат да им послужат на пензионерите во секојдневното живеење и подобрување на стандардот. Во таа насока беше и презентирањето на содржините од програмите на повеќе културно-уметнички друштва како потреба за искажување и исполнување на духовната димензија и како особен придонес кон активното и безгрижно стареење. Беше искажано негувањето и пренесувањето на традициите на помладата генерација, на која и се остава во аманет да им помагаат на постарите за поубав и побезгрижен живот, што, всушност, беше содржано и во мотото на фестивалот „Сите сме една генерација“.

ДОЛГОТРАЈНИ АПЛАУЗИ

Во повеќечасовното настапување македонските културно-уметнички друштва беа дочекувани и испраќани со долготрајни аплаузи, а многумина од публиката спонтано им се придружуваа во оро и песната. Присутните со воодушевување ги гледаа игроките и пејачките од радовишкото село Габрешчи, кои со леснотија ги држеа на глава стомните полни со вода и пејачи песни за момите и ергените,



„Копачка“ и ората, некогаш гајдата и другите инструменти... Игроките силно „везаа“ небаре се најпрофесионална игроорна и пејачка група. Додека се виеше македонското знаме низ публиката многумина се фаќаа на оро и колку што умејее пејача и играа. Се редеа песни, обичајни и меришки, кои ја раскажуваа приказната за Македонија... Во последниот настап се отстапи и од програмата. Наместо пепати, по барање на организаторот и на публиката, македонските претставници настапија и по шести пат. Фолклорните изведувачи на ЗП-Радовиш и Конче и на ЗП-Македонска Каменица имаа успешен настап и во Домот за стари лица во Фуџине, каде што кај жителите предизвикаа незаборавни импресии и впечатоци. И таа средба во Фуџине, помеѓу директорката Бојанка Генрио и членовите на нашата делегација, беше исползувана за размена на мислења и споделување искуства од работата на домовите за стари лица во едната и во другата држава.

Со други зборови, каде и да се појавеа македонските пензионери предизвикуваа воодушевување и аплаузи, впрочем така беше и во минатите години.

ЗП-ГОРЧЕ ПЕТРОВ



Ново катче за пензионерите

Веднаш пред влезот на пензионерскиот клуб, општината Горче Петров за своите пензионери изгради пријатно катче за одмор и за разонода. Летниковецот, како што веќе популарно го нарекуваат горчепетровските пензионери, ќе биде добредојден за љубителите на шахот и другите друштвени игри со кои пензионерите го минуваат своето слободно време и се дружат. Но, се разбира, дека и други намерници ќе го користат и ќе се одморават во овој убав амбиент. Покрај тоа, уредена е и околината околу летниковецот, ќе бидат засадени и дрвја, со што овој простор ќе стане препознатлив белег на овој дел од општината. Објектот во употреба го дадоа градоначалникот на оп-

ВИЦЕПРЕМИЕРОТ СТАВРЕСКИ И МИНИСТЕРОТ СПАСОВ ВО ПОСЕТА НА СЗПМ

Од зголемувањето на пензиите задоволни најголемиот број пензионери

Калина С. Андонова

Вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрски, заедно со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов го посетија раководството на најголемата невладин, непартииска и мултиетничка организација Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија. На средбата присуствуваа претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, потпретседателот на собранието на СЗПМ Бесник Поцеста и секретарката на извршниот одбор на СЗПМ Станка Трајкова. Средбата мина во релаксирани и пријателска атмосфера.

Нашата доверба и соработка не се од вечера. Ги градиме веќе девет години, а резултатите се потврда за тоа. Владата и нејзините министерства водат континуирана грижа за најстарите жители на земјата. Во таа насока се и многуте проекти кои се реализирани со успех, а така ќе биде и во иднина - изјави на почетокот на средбата вицепремиерот Ставрски.

Надоврзувајќи се на неговите зборови, министерот Спасов рече дека владините проекти за бањско-климатска рекреација и за бесплатен туристички викенд пензионерите ги поздравиле со задоволство, а тоа го потврдиле на неколку средби со нив. Инаку, со овие два проекти досега се опфатени над 36.000 пензионери.

Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, ги информира гостите за неодамнешното учество на македонските пензионери на 15. меѓународен фестивал за трета животна доба во Љубљана, Словенија, на кој со песни и игри од Македонија нашата земја беше претставена пред присутните пензионери и гости од Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Македонија, Словенија, Србија, Унгарија и од Црна Гора. На оваа манифестација СЗПМ беше прогласен за лидер во пензионерското организирање на Балканот и пошироко и беше поздравена иницијативата идната година да се одржи Балканска фолклорна ревија по повод 70 години од пензионерското организирање во Македонија. Тој, исто така, ги информира високи госте дека сите тие постигнувања се резултат на залагањата на членството, но и на поддршката што СЗПМ ја има од Владата, од нејзините министерства и од локалната самоуправа.

Потоа беше одржана прес-конференција на која присуствуваа голем број новинари од електронските и од пишаните медиуми. Во својата изјава пред новинарите, вицепремиерот Ставрски рече дека веќе е исплатена септемвриската пензија зголемена за 621 денар за секој пензионер во Република Македонија. Во октомври 2016 година ќе бидат исплатени уште по 650 денари зголемени пензии за сите пензионери во државата. Со ова се исполнува најголемото ветување кое Владата им го даде на највозрасните граѓани, а што е доказ дека Владата ветувањата не ги заборава



Со овие зголемувања го исполниме најголемото ветување кое им го дадовме на нашите највозрасни граѓани, што е доказ дека ние како Влада ветувањата не ги забораваме и ги исполнуваме, рече министерот за финансии Зоран Ставрски

вицепремиерот Ставрски рече дека веќе е исплатена септемвриската пензија зголемена за 621 денар за секој пензионер во Република Македонија. Во октомври 2016 година ќе бидат исплатени уште по 650 денари зголемени пензии за сите пензионери во државата. Со ова се исполнува најголемото ветување кое Владата им го даде на највозрасните граѓани, а што е доказ дека Владата ветувањата не ги заборава

и ги исполнува.

Во својата изјава министерот Спасов појасни дека Владата и Собранието на РМ ги усвоија измените и дополнувањата на Законот за ПИОМ и на Законот за социјална заштита.

-Со ова последно зголемување пензиите се зголемија за 5 отсто. Досега зголемувањето на просечната пензија од 2006 година, заклучно со октомври годинава изнесува 70,3 проценти. Од 7.683 денари во 2006 година, сега просечната пензија изнесува 13.085 денари - рече Спасов.

Претседателот Аргировски истакна дека оваа одлука на Владата ја поддржа и СЗПМ. Тој рече дека зголемувањето на овој начин е многу поголемо од редовното усогласување за поголем број пензионери со пензии до 15.000 денари и за нив изнесува од 4 до 8 проценти. Со согласувањето на Сојузот со ова решение е во согласност со главната карактеристика на пензионерите: солидарноста. Најголемиот број пензионери се задоволни бидејќи со ова поклучување просечната пензија во Македонија е највисока од земјите во опкружувањето.

ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА СТАРИ ЛИЦА - ЧАИР

Меѓугенерациска соработка низ мултикултурна поезија

Александра Боева

На 25 септември, во Дневниот центар за стари лица во Чаир се одржа поетско читање чија цел беше преку поезијата што ја интерпретираа помладите и повозрасните да се испрати порака за разновидноста на културите, за толеранцијата, меѓугенерациската соработка, заемената доверба и разбирање, кои се меѓу најдобрите гаранции за мирот и соживотот, а водено да им се одаде благодарност на сите оние кои дадоа свој

придонес за помош на целните групи. Лицата од третата доба и младинците читаа стихови од македонска, ал-

банска, ромска и од бошњачка поезија. Се читаше поезија од познати поети, но и поезија што беше напишана специјално за овој настан од корисничка на Дневниот центар за стари лица.

На настанот им беа доделени благодарници на старите лица кои несебично ја даваа својата помош во изминатите 6 месеци и успеја да изработат два успешни проекти за добро на заедницата.

По настанот гостите имаа можност да дегустираат дел од традиционалните јадења на различните етнички заедници.



ЗП-КИЧЕВО

Средба во рамките на проектот „Ф30М поблиску до пензионерите“



Неодамна во Кичево се одржа 24-та едукативна работилница во согласност со договорениот акциски план со Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, во кој се предвидени 32 едукативни работилници кои Фондот за здравствено осигурување планира да ги реализира на територијата на Република Македонија до крајот на оваа година.

Директорот, д-р Сашо Стефаноски, на почетокот на работилницата го истакна своето задоволство од одлич-

ната соработка што Фондот ја има со СЗПМ бидејќи полага исклучително внимание на директната средба со осигурениците за градење заедничка доверба и меѓусебна почит, затоа што целта е иста, квалитетни здравствени услуги - задоволни пациенти. Стефаноски констатира дека токму пензионерите се квалитетен опсерватор на здравствениот систем во целост, не само во Македонија туку насекаде по светот. Исто така, тој искажа благодарност до Сојузот и поради неговата по-

светеност и квалитетни предлози од сферата на здравството и конструктивната улога во наоѓање повеќасни решенија во корист на пациентите. Како значен го истакна проектот на Фондот кој овозможува хроничните пациенти со едно доаѓање кај матичен лекар да подигнат рецепти за шестмесечна терапија.

Бидејќи лековите се сегмент од работењето на Фондот за кој пензионерите се многу заинтересирани, Фондот го континуиет работи за да обезбеди што повеќе лекови без доплата. На средбата, директорот Орхан Рамадани им се заблагодари на пензионерите за време на својот работен век дале придонес во градењето на нашето општество.

Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, на средбата искажа благодарност за соработката и разбирањето на Ф30М и истакна дека токму пензионерите иницираа да се овозможат подигнување на хроничната терапија за шест месеци со само една посета на матичен лекар, што е доказ дека овие средби имаат ефект и кои нив имаат корист осигурениците на пензионери и истите треба да продолжат и во иднина.

К.С.А

љ. Ристов

ЗП-ВЕВЧАНИ

Промоција на книгата од Илија Каланоски - вевчанскиот хроничар

Ило Калан и во својата 84-та година од животот неуморно твори, оставајќи трајни траги за идните генерации и поколенија

Во рамките на програмските активности на Вевчанското културно лето и на меѓународната културно-научна манифестација „Печалбарски денови“, се одржа промоција на книгата-монографија „Вевчани - историја - вевчанци“ од м-р Илија Каланоски. Промотор на книгата беше писателот и публицист Мишо Китаноски, а книгата ја издадоа Академијата на убавите уметности и општината Вевчани.

Во својата промотивна реч Китаноски истакна дека се работи за исклучително значаен автор и дека Илија Каланоски во својот досегашен творечки опус има објавено дванаесет наслови, сите посветени на животот, минатото, фолклорот и на културното наследство на Вевчани, а тоа ќе рече дека - тој е вистинскиот и најдоследен хроничар на своето родно место. Кога на ова ќе се додаде одбраната на магистратурата од пред неколку децении, посветена на историјата на Струга и Струшко, како и објавувањето на романот во два дела, посветен на животот и изградбата на нашата слободна земја, тогаш со право можеме да кажеме дека „Ило Калан и во својата 84-та година од животот неуморно твори, оставајќи трајни траги за идните генерации и поколенија“.

Обраќајќи се на промоцијата на својата книга, пред присутните што до последно место го исполнија Клубот на пензионери во Вевчани и во присуство на градоначалникот Цветомир Угриноски, тој вети дека и понатаму продолжува со истражувањата и пишувањето, за што доби силен аплауз и честитки.

Публикацијата „Вевчани - историја - вевчанци“ има за цел да направи што посеопфатен приказ на изминатите три милениуми во кои вевчанскиот крај преживува целосна преобразба и сестран историски, стопански, образовен и културен развој. Авторот со своите написи навлегува длабоко во минатото и ги презентира истражуваните податоци за населбата Вевчани и за нејзините населеници-вевчанци од создавањето до денешно време, втората деценија на првиот век од третиот милениум.

С. Кукунешоски

ЗП-ВИНИЦА Втора средба кај манастирот „Вознесение Христово“

Традиционалната втора средба на пензионерите од Винаца и регионот се одржа на 13 септември кај манастирот „Вознесение Христово“ близу селото Драгобаште. На средбата присуствуваа голем број пензионери дојдени од повеќе здруженија од Кочани, Штип, Карбинци, Македонска Каменица, Конче, Радовиш, Делчево, Пехчево, Берово и од Винаца. Средбата ја организира ЗП-Винаца, со помош на општината Винаца и црковниот одбор на манастирот „Вознесение Христово“ во селото Драгобаште. Присутните на средбата ги поздрави претседателот на ЗП-Винаца, Драган Петков, кој истакна дека го радува податокот што на оваа втора средба бројот на присутни пензионери е двојно зголемен од лани, кои дојдоа од повеќе града од Источна Македонија.

На средбата присуствуваше и претседателот на СЗПМ Драги Аргировски. Тој ги поздрави присутните и им посака средбата да помине во дружење и пријателство. Да уживаат во убавиот амбиент и во придобивките што ги имаат благодарение на соработката на СЗПМ и Министерството за труд и социјална политика. Тој им вети дека проектите за бањско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд ќе продолжат и во наредната година бидејќи пензионерите тоа го заслужуваат. Аргировски истакна, меѓу другото, и дека е добро што се зголемија пензиите за 621 денар и дека сега изнесуваат 13.085 денари, што ќе го подобри стандардот, особено на оние пензионери со ниски пензии.

Средбата кај манастирот „Вознесение Христово“ кај Драгобаште, Виничко, помина со традиционалниот ручек, како и со оро, песна и веселба кои траеја до доцните попладневни часови.

К. Герасимов

ЗАПИС ОД КРУШЕВО

Македонскиот светилник мора да сјае

Перо Миленкоски

Повеќе од педесет години крушевчанецот Крсто Топузоски со своите репортажи во печатените медиуми и со специфичниот глас на радиото и телевизијата е доследен хроничар на Крушево, зборувајќи за проблемите и достигнуањата на своите сограѓани. Од раната младост па до денес моливот и хартијата, а подоцна и диктафонот, му биле постојани придружници. Иако наближува кон десеттата деценија од животот, тој и денес трага по значајни мигови во времето и просторот за да ги забележи. Во секој негов запис, информација, се наоѓа човекот со тагата или радоста, со судбината и желбите за поубав ден. Почитуван и поздравуван од своите сограѓани, но и од гостите, на викендите или на празниците, овој виден крушевчанец своето слободно време го поминува во друштво со пријателите пензионери, негови некогашни ученици, зашто тој по завршувањето на Училишната школа во Битола неколку години учителствувал, а потоа се посветил на други обврски. Нивна заедничка оценка е дека Крсто со целосна одговорност и со неизмерна љубов кон новинарството се борел за вистината, секогаш професионално и внимателно. Ете, во таква пријатна атмосфера, во еден сончев августовски ден разговаравме со новинарот и публицист Топузоски, со филцан кафе во едно од крушевските кафулиња, во малата но живописна и неповторлива чаршија. Веќе неколку лета го посетувам Крушево. Ме привлекува неговата волшебна природа, коријата, која како мајка над чедо бдее над градот, единствената староградска архитектура, спомен-обележјата од подалечното и поблиското минато... На секој чекор чувствувам: Крушево е македонскиот светилник - го

ЗП-ТЕТОВО

Дваесет години со пензионерите-спортисти

Гојко Ефтоски

Со 84 години возраст и 23 години поминати во пензија тетовецот Христифор Тодоров спаѓа во редот на успешните пензионери, со кои дружи повеќе од 20 години, главно со спортистите. Духот на спортувањето, во кое исполнувал дел од животот во слободното време, него пушта ниту на овие веќе возрастни години. И не само тоа, туку постојано дава придонес во унапредувањето и збогатувањето со спортски содржини, сè во насока на забавување на пензионерските денови. За тетовските пензионери, особено ангажирани во разни активности во Здружението на пензионерите, гордост е што во нивните редови се наоѓа една ваква личност. Разговорот со Христифор Тодоров го започнавме со неговите први пензионерски денови и вклучувањето во спортските активности. Ни рече дека како ревизор во поранешната служба за општествено книговодство среќно се стекнал со пензија, а по неполни три години од неговата трета доба се вклучува во спортскиот живот на ЗП-Тетово.

- Се сеќавам од пред 20 години, кога меѓу пензионерите немаше спортување, единствено во Пензионерскиот дом во Тетово пензионери рекреативно играа шах, а им беа создадени услови и за пикадо. Во 1995 година, по моите први контакти со одговорните во ЗП-Тетово, се договоривме да организираме спортувања со пензионерите. Со оние што успеавме да ги „убедиме“ и што покажуваа интерес кон атлетските дисциплини конституиравме екипа. Јас самиот се определив за трчање на 100 метри. Така дојде и до предлог да се организират спортски натпревари на пензионерите. Од Тетово испративме и официјален предлог. Тоа беше повод СЗПМ да се зафати со организација на републички спортски натпревари на пензионерите. Се собравме стотина пензионери од повеќе здруженија на Македонија за да кај Горица во Охрид одржиме еднодневни натпревари. Колку што ме служи сеќавањето, беа тоа натпревари во трчање на 100 метри, фрлање гуле, шах и ако добро се сеќавам и пикадо. Немаше прогласување на севкупен победник, иако ние од Тетово бевме колективно најдобри. Од Тетово имаше 9 спортисти-пензионери, а јас го освоив четвртото ме

сто во трчање на 100 метри. За екипата од ЗП-Тетово се натпреварував сè до 2009 година. И потоа бев со спортистите, но само како судија, што сум и до денес. Учествував во сите досегашни 20 спортски натпревари на пензионерите - и регионални и републички - вели нашиот соговорник Христифор Тодоров, во Тетово познат како Форко.

Тодоров вели и дека во својство на судија бил ангажиран во сите атлетски дисциплини (трчање, влечење јаже, двобој, тробој, фрлање гуле и скок во далечина), но најмногу бил како арбитер во трчање, фрлање гуле (мажи и жени) и скок од место.

Христифор Тодоров ги брои и своите изборни должности меѓу пензионерите: по два мандати член на собрание, член на надзорен одбор, претседател на комисија за спорт во ЗП-Тетово, а во еден мандат и член на комисијата за спорт на СЗПМ. Во ЗП-Тетово бил ангажиран и како консултант за финансиско работење. Оние што во Тетово рекреативно пешачат до Кале, Бањиче, Речица, велат дека „тие осум километри“ секој втор ден ги минува и Форко.

- При моите престои во Бања Банско, во хотелот „Цар Самоил“, особено задоволство ми е рекреативното пливање во базенот. Тоа е моето вистинско доживување. Сето тоа ме одржува во кондиција која е толку неминовна за нас повозрасните - додава Тодоров.

Инаку, во своите помлади години, Христифор Тодоров бил и планинар и ги освоил речиси сите планински врвови во Македонија и во неколку странски земји. Како атлетичар, негов личен рекорд во трчање на 100 метри е 11,2 секунди. На разделба му посакавме здравје, долг живот и уште многу учества на регионалните и на републичките олимпијади на пензионерите.

Крушево е македонскиот светилник. Затоа должност на сите нас, како негови граѓани, но и како држава, е да сториме се тој светилник да сјае и понатаму. Тоа сме им должни на нашите претци

ката на овој неуморен новинар и публицист, кој упорно ја негира поодминатата возраст. Неодамна ја издаде најновата збирка репортажи „Крстана во Њујорк“, а најавува и нешто ново.

- Како повеќедецениски новинар, а со желба да бидам добро информиран, редовно го следам периодичниот печат и прилогот пензионерски видици во Нова Македонија. Редовно го читам и весникот Пензионер плус. Задоволен сум од квалитетот и од богатството на темите. Пензионер плус е вистински гласник



на македонските пензионери. Во него секој може да најде информација за грижата за подобар стандард на пензионерите, за нивниот одмор и рекреација, а се афирмира и нивното уметничко творештво. Се разбира, како и за сè, простор за уште побогат гласник секогаш постои - вели искусниот новинар и публицист Крсто Топузоски.